

Политичкиот врв на Република Македонија е пред тешка одлука. Посетите на т.н. "тешкаши" во европската и во светската дипломатија, Карл Билд и Даниел Фрид, ја покажаа целата сериозност на ситуацијата за која јавноста веројатно сè уште не е свесна, но и високо ја поткренаа веѓата на нашиот политички лидершип, кој затечен меѓу огнот, се обидува да го најде излезот од пеколниот круг. Тешката и мачна игра на нерви ќе се интензивира во наредните две седмици, кога и дефинитивно ќе се знае во чија корист завршила дипломатската војна.

Дали политичките партии во земјава се наоѓаат на висината на својата задача и знаење, и за момент своите партиски интереси ги оставаат зад себе, наспроти значењето на овој историски момент за Македонија? Во овие сериозно значајни моменти за земјава, ДПА одлучи да работи на себе, со желба дека на овој начин ќе успее да го "набилда" својот низок рејтинг. Веројатно за момент оваа партија заборава дека е дел од власта, и одлучи да постапува популистички-опозиционо, со надеж дека до себе ќе ги доближи оние кои никогаш не биле нејзини.




Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Војна со факти, војна со убедување, војна на аргументи, војна за докажување, војна полна со патриотски чувства, војна за добивање покана за НАТО, војна за задржување на името на државата... Војна!? Или игра на нерви!? Сеедно. Тоа ѝ се случува на Република Македонија изминативе две седмици или, пак, значително ќе се зголеми истата, во наредните две, кога практично ќе дојдеме и буквално пред самата врата на НАТО. Нашата земја, која во изминативе речиси осумнаесет години независност се соочуваше со најразлични премрежија, се чини дека токму сега го доживува својот најтежок период, односно се наоѓа во момент кога треба да донесе одлука, од која ќе зависи натамошниот живот на идните генерации и поколенија. Денешниот лидершип на Република Македонија, кој практично преговараше во име на сите граѓани на оваа држава, пред сè, во име на Македонците, колку вешто и да го крие значењето на овој

моментум, сепак се соочува со одлука, која значи избор меѓу два значајни столба. Првиот, зачувувањето на сопственото име на државата, односно на идентитетот; и вториот, зачленувањето во институција, која на Република Македонија ѝ гарантира стабилност, просперитет и веројатно опстанок.

Двојба не би требало да има. Ставањето на вага за тоа дали е позначајно да се зачува уставното име на државата или, пак, нашата земја да се зачлени во долго посакуваната Алијанса е прашање за кое и не треба да се размислува, пред сè, поради фактот што станува збор за нешта, меѓу кои и не треба да се избира. Двете се подеднакво важни. Но, ние велме така. За жал, целата меѓународна заедница, а се чини и нашиот најголем лобист за НАТО, Соединетите Американ-



САД ОДЛУЧИЈА
МАКЕДОНИЈА ДА ЈА
ВНЕСАТ ВО НАТО

ДОДЕКА МАКЕДОН СТАБИЛНОСТ И ИД БОРИ ЗА СЕБЕ

ски Држави, во последен период, буквално и без дипломатски ракавици, ни соопштуваат дека треба да направиме избор, односно компромис, кој широм ќе ни ги отвори вратите на Алијансата и на Европската унија.

Политичкиот врв на Република Македонија е пред тешка одлука. Посетите на таканаречените "тешкаши" во европската и во светската дипломатија, Карл Билд и Даниел Фрид, ја покажаа целата сериозност на ситуацијата за која јавноста веројатно сè уште не е свесна, но и високо ја поткренаа веѓата на нашиот политички лидершип, кој затечен меѓу огнот, се обидува да го најде излезот од пеколниот круг. Тешката и мачна игра на нерви ќе се интензивира во наредните две седмици, кога и дефинитивно ќе се знае во чија корист завршила дипломатската војна.

КАМПАЊИ ЗА ДОКАЖУВАЊЕ!

Дваесет и пет министри за надворешни работи на Европа, се разбира, со исклучок на Република Грција, на последната средба ѝ го отворија патот на Македонија, односно на Јадранската група за влез во НАТО. Иако без заклучоци, сепак министерскиот состанок заврши со исклучително добар бенефит за нашата земја. Но, за жал, барањето за промена на името и заканата за вето од страна на нашиот спорен партнер, Република Грција, останаа во игра. Битката допрва ќе се бие, по сè изгледа, кампањски. Грција почнува со сериозна ди-



МЕНДУХ ТАЧИ
СЕ ОБИДУВА
ДА НАПРАВИ
ПАЗАР ЗА
СЕБЕ

пломатска офанзива, односно со посета на оние земји, кои имаат најголеми симпатии кон Македонија. Во пакетот за убедување, министерката за надворешни работи на нашиот јужен сосед Дора Бакојани, ќе ги носи таканаречените факти, со кои ќе се обиде на членките на НАТО да им ја објасни суштината, според нив, на проблемот со Македонија, додека нашата земја ќе ѝ конкурира со платени политички огласи во најтиражните весници во Европа, со кои, пак, ние



**ЌЕ УСПЕЕ ЛИ ГРУЕВСКИ
ДА ГО УБЕДИ ШЕФЕР?**

ИЈА ИЗБИРА МЕЃУ ЕНТИТЕТ, ДПА СЕ

ќе ја соопштуваме нашата вистина за проблемот на Грција. Во време на паузата на кампањите САД ќе ја преземат целата работа во свои раце, и најверојатно ќе излезат со решение, кое не ќе смеат да го одбијат и двете страни, во случајов и Република Македонија и Република Грција. На некои нови таканаречени преговори во Женева, Скопје, Брисел или во Атина!? Сеедно.

Затворањето на ова клучно прашање ќе мора да се случи до букурешкиот Самит. Долго очекуваниот Самит на НАТО веројатно ќе биде последната рампа што ќе ни се спушти пред нос, за да ни каже дека проблемот со името повеќе не може да се одолговлекува, но во исто време ќе дојдеме и до последната врата која ќе треба да ја отвориме за да почнеме да чекориме по патот кон Европската унија. Токму затоа прашуваме дали јавноста е свесна за целава ситуација? Дали на нашиот политички врв му е комплетно "чиста" ситуацијата за тоа каде во моментот се наоѓа Република Македонија? Дали политичките партии во земјава се наоѓаат на висината на својата задача и знаење, и за момент своите партиски интереси ги оставаат зад себе, наспроти значењето на овој историски

момент за Македонија? Можеби дел од нив ја разбираат тежината на ситуацијата, односно учествуваат во нејзиното решавање, но секако еден дел ја користи максимално за сопствен политички маркетинг, без при тоа да води сметка за тоа што ќе биде утре!?

Да. Токму така се однесува Демократската партија на Албанците која, во овие сериозно значајни моменти за земјава, одлучи да работи на себе, со желба дека на овој начин ќе успее да го "набилда" својот низок рејтинг. Веројатно за момент оваа партија заборава дека е дел од власта, и одлучи да постапува популистички-опозиционо, со надеж дека до себе ќе ги доближи оние кои никогаш не биле нејзини, односно оние за кои смета дека ќе бидат вистински предуслов за соборување на ДУИ од piedestалот на најголема албанска партија во земјава.

ДПА ЌЕ СЕ ДОДВОРУВА НА ОНА

Во оваа максимално вжештена атмосфера, во која се наоѓа не само нашиот политичко-државен врв, туку и сите ние, граѓаните на Република Македонија, од-

носно кога практично треба да избереме меѓу две нешта кои ни се истоветно значајни, владејачката ДПА се обиде на најбрутален безобразен начин да ја искористи оваа ситуација за себе. Имено, во моментот кога требаше сите политички партии во земјава да покажат максимална кооперативност пред претставникот на Европската унија, Оли Рен, кој патем е задолжен за скенирање на состојбите во нашава земја, ДПА се одлучи да биде предавникот. Ни помалку ни повеќе токму сега одлучи да го реafirмира спорниот таканаречен "Мајски договор" и да бара негово исполнување до Самитот на НАТО. Овој врв на безобразлук од страна на ДПА, која веројатно виде погоден момент за себеистакнување, исклучително се должи на состојбата во која подолго време се наоѓа оваа партија, која очигледно не може никако да излезе од сопствениот ќорсокак, во кој е подолго време, благодарение на своето делување како владејачка, но и како граѓанска партија.

Нискиот рејтинг, кој речиси се смета за дно, веќе подолго време е алармантен кај врхушката на ДПА, која тоа никако не може да го промени и покрај неколкуте сега веќе неуспешни обиди од типот на оставки за сите функционери и слично. Овие трик проби на лидерот Менџух Тачи завршија така како што и почнаа, со јадење на малите и ситните риби, односно со промена на директорчиња од третиот или од петтиот ешалон, односно со имиња за кои и воопшто не знаевме дека се функционери во државава. Сè друго останало исто, вклучувајќи ги и министрите, кои најверојатно само ќе се ротираат од едно на друго министерско место.

Ваквите шеми на Тачи веќе станаа просирни за сите, и токму затоа, немајќи што друго, оваа партија посегна по нешто што не е нејзин проект ниту, пак, е нејзина работа. Застана во одбрана на борците на ОНА, и наместо ДУИ, сега таа бара пензии за некогашните терористи.

Преземањето туѓи проекти, а сè со цел да им се допаднат на одредена популација или, пак, да се зголеми нивниот рејтинг, кој патем е во константно паѓање, не е ништо друго туку очаннички обид за себеспасување во пресрет на вонредните парламентарни избори. Обид со кој се надеваат дека до себе ќе ги доближат гласачите, кои исклучително ѓ припаѓаат на ДУИ.

Погрешен обид кој дефинитивно ги води во опозиција!



FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNО. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSTATATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
I
A
B
CH
F
NL
NB



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de